



KALIFORNIJA PO

Преспанското Езеро се наоѓа на повисока надморска височина од Охридското, за 158 метри, а тоа е причината неговите води да истекуваат преку варовничкиот масив на планината Галичица. Главно, водата во Преспанското Езеро се губи со понирање и со испарување, најчесто во заливот Завир во Албанија.

Близу селото Конјско, на само 4,5 километри се наоѓа островот Голем Град, гордоста на Преспа, и воопшто на Македонија.

Трите вида птици кои се среќаваат само овде, се заштитени со светската конвенција за заштита на миграционите животни. Тоа се кадроглавиот и белиот пеликан и белоопашестиот орел.



Пишува:
Розита ЗАКЕВА

Македонската Калифорнија" или пре-красната Преспа, во композиција со Преспанското Езеро, се наоѓаат на крајниот југозападен дел од Македонија. Тука е тромеѓето на Албанија, Грција и Македонија. Од исток се издигнува Баба Планина, од запад Галичица, од северозапад Петрина Планина, од југ Сува Гора, а од југоисток песочниот спруд Гладно Поле.

Езерото е поделено на Мало и Големо, а поради честата промена на водостојот вкупната површина се менува и изнесува од 274,03 до 275,40 километри квадратни.

Преспанското Езеро се наоѓа на повисока надморска височина од Охридското, за 158 метри, а тоа е причината неговите води да истекуваат преку варовничкиот масив на планината Галичица. Главно, водата во Преспанското Езеро се губи со понирање и со испарување, најчесто во заливот Завир во Албанија. Истражувањата од 1980 година покажаа дека 50 отсто од водите на изворите во Св. Наум доаѓаат од Преспанското Езеро.

Во историското минато овој крај, односно Преспа е опишана како центар на Самоиловата македонска држава, во која се наоѓала и престолнината на Самуил, сè до илјадитата година.

СЕЛОТО СТЕЊЕ

По пат широк само пет метри, со остри и нагорни кривини се искачува по западниот дел на планината Галичица, од каде што на одредена височина се пружа поглед на прекрасен пејсаж, полн со бои, живот и светлина. Долу, од една страна сонцето ги грее водите на Охридското Езеро, а од друга во недоглед е распослано Преспанското.

Чувар на овој подарок на природата е планината Галичица. Од кај Охридското Езеро планината е стрмна, каменлива, речиси без тревка, а

од кај Преспанското Езеро е прекриена со дабова шума.

При спуштањето од Галичица прво населено место на кое се наидува е селото Стење. Тука посетителите ги пречекуваат езерската погранична патрола и гостољубивите мештани, чие главно занимање е риболовот. Ова село потсетува на заборавена селска идила.

На границата со Албанија се наоѓа селото Конјско. Осамено и речиси испустено, но сепак карактеристично по тоа што тука се одбележува најголемиот македонски празник Илинден.

ГОЛЕМ ГРАД

Близу селото Конјско, на само 4,5 километри се наоѓа островот Голем Град, гордоста на Преспа, и воопшто на Македонија. Гледано оддалеку островот личи на мал гробен,

кој се издигнува и до 48 метри над површината од водата. До него може да се дојде само со чамец, и тоа од северозападната страна, бидејќи пристапот до Голем Град е оневозможен од карпите и стрмните брегови, чија висина достигнува од 15 до 30 метри. Должината на островот е 720, а широчината 470 метри. Тој се наоѓа во строго заштитената зона на Националниот парк "Галичица" и претставува раритет кога станува збор за флората и фауната.

Птици, змии, бујна вегетација и дрвото фоја, се жители на овој "град". Фојата достигнува старост и до 300 години, а дебелината на стеблото е до 50 см. На него свое гнездо прави големиот корморан, а кадравиот пеликан е присутен само поради богатиот рибен фонд. На овие простори од другите птици можат да се сретнат дивата пајка, гнурецот, ластовичката, билбилчето, гулабот...

За постоењето на стари цивилизации сведочат и археолошките остатоци, меѓу кои две цркви и урнатини од градби. Зачувана е само црквата "Св. Петар", изградена 1360 година, во времето на владеењето на кралот Волкашин. За археолозите е особено интересна тамошната композиција "Опсадата на Цариград".



DNA [ЕТО НЕВО



конвенција за заштита на миграционите животни. Тоа се: кадроглавиот и белиот пеликан и белоопашестиот орел. Многубројните птици од овој регион се хранат и од рибниците, сместени кај селото Асамати, особено во периодот кога завршува мрестењето на белвицата.

Некои видови флора и фауна, кои се откриени на ова место, се единствени на Балканскиот Полуостров и претставуваат раритет. На пример, од 10 видови риби, жители на Преспанското Езеро, 8 се реткост и ги има само во неговите води, при што исклучок се сунгерите и полжавите.

ПРЕСПА ПАРК

Како пејзаж со посебна убавина, во 1977 година, Преспанско Езеро е прогласено за "споменик на природата". Денес многу фактори придонесуваат овој природен феномен да биде загрозен, а пред сè на тоа влијае несоодветното однесување на човекот кон природата. А тоа подразбира: загадување на водите, уништување и ерозија на шумите, прекумерно

РЕЗЕРВАТ "ЕЗЕРАНИ"

По северното крајбрежје, од селото Конјско кон селата Стење и Отешево, меѓу селата Сирхан и Асамати се наоѓа природниот резерват "Езерани", со површина од 2.080 хектари. Просторот е каллив



бата на пестициди, насипување на езерото. Популацијата на ретките птици, природните убавини, културните и археолошки споменици, традиционалната преспанска архитектура, се причина повеќе човекот и природата да делуваат заедно и хармонично. Двата духа, на човекот и на природата, иако две сосема различни битија, сепак

имаат нишка која ги спојува, а тоа е областа Преспа. Таа е дел од настани, војни и несреќи, од мирни времиња и цивилизации, преку кои се открива историјата. За преспанската историја може да говори калта од езерото, густите лисја од дрвјата, расцепот во карпите, прастарата фоја, пеликаните и птиците, рибарот кој го лови крапот...



и обраснат со трска. Тука свое живеалиште наоѓаат околу 96 видови водни птици, кои живеат во пределот на Преспанското Езеро. Три вида птици, кои се среќаваат само овде, се заштитени со светската

напасување, неконтролирана експлоатација на медицински растенија, риби и други природни ресурси, еколошки неприфатливи начини за наводнување, загадување на почвата и водата со употре-

